



АД МЕПСО, Скопје

Посебни финансиски извештаи за
годината што завршува на 31
декември 2025 година и

Извештај на независните ревизори

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Посебен извештај за финансиска состојба	5
- Посебен извештај за сеопфатна добивка	6
- Посебен извештај за промените во капиталот	7
- Посебен извештај за паричните текови	8
- Белешки кон посебните финансиски извештаи	9
- Прилози	

До:
Раководството и Акционерите на
АД МЕПСО, Скопје

Извештај на независните ревизори

Извештај за ревизијат на посебните финансиски извештаи Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на АД МЕПСО, Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, освен за ефектите од прашањето опишано во параграфот *Основа за мислење со резерва* од нашиот извештај, придружните посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е објавено во Белешката 6 кон придружните посебни финансиски извештаи, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата изнесува 8.741.610 илјади денари со состојба на 31 декември 2024 година, односно 9.228.950 илјади денари со состојба на 31 декември 2025 година. Дополнително, како што е објавено во белешка 15 кон посебните финансиски извештаи, Друштвото има евидентирано останат капитал на износ од 296.916 илјади денари (2024: 296.916 илјади денари) кои произлегуваат како резултат на Планот на делба на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија. Како што е објавено во белешка 15 кон посебните финансиски извештаи ревалоризационите резерви од 60.903 илјади денари евидентирани во 2024 година беа искорегирани во текот на 2025 година со нивен пренос на терет на акумулираните добивки. Понатаму, како што е тоа подетално објавено во Белешка 2.3 кон придружните посебни финансиски извештаи, кога сметководствената вредност на средството е зголемена како резултат на ревалоризација, зголемувањето треба да биде признаено во останатиот извештај за сеопфатна добивка и акумулиран во главнината под насловот ревалоризациони вишоци. Друштвото за времетраењет на користењето на средствата на недвижности, постројки и опрема нема извршено пренос на вишоците на ревалоризација кои треба да се пренесат во акумулирани добивки. Пренесувањата од вишоци од ревалоризација во задржана добивка не се прават преку добивката или загубата за годината туку низ останата сеопфатна добивка.

Поради горенаведеното, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година како и ревалоризационите резерви и останатиот капитал, согласно Планот за делба, и било какви корекции кои би биле неопходни да бидат направени заради усогласување со барањата на сметководствената рамка погоре опишана, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Како што е понатаму објавено во Белешката 6 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година инвестициите во тек и дадените аванси изнесуваат 2.117.393 илјади денари. Врз основа на спроведените процедури, датумот на известување за дел од инвестициите во тек не бевме во можност да идентификуваме дали истите се веќе ставени во употреба и генерираат приходи за Друштвото и соодветно да бидат признаени расходи кои треба да се спротивстават соодветно на приходите. За истите не бевме во можност да утврдиме дали се соодветно класифицирани и признаени во ставките на недвижностите, постројките и опремата, односно дали за нив е соодветно пресметан и признаен трошок за депрецијација во претходните периоди како и за тековната 2025 година. Поради тоа, ние не можевме да го утврдиме износот на потенцијалните ефекти кои би можеле да имаат материјално значејно влијание врз посебните финансиски извештаи на Друштвото за годината која заврши на 31 декември 2025 година.

Поради горенаведените причини, ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година.

2. Како што е објавено во Белешката 13 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година побарувањата од купувачи изнесуваат 2.307.666 илјади денари, нето од резервацијата поради нивно обезвреднување во износ од 939.387 илјади денари. Врз основа на спроведените испитувања, утврдиме дека за значаен дел од овие побарувања во износ од 1.603.918 илјади денари постои значителен ризик од ненаплатливост поради нивната застареност. Друштвото не изврши проценка на наплатливоста на овие побарувања согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.8 и понатаму во Белешката 2.10 кон придружните посебни финансиски извештаи ниту пак призна било какво резервирање поради нивно обезвреднување. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не бевме во состојба да направиме сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна дополнителна резервација поради обезвреднување на овие побарувања која би можела да има материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025.
3. Како што е објавено во Белешка 27 кон посебните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат вкупно 13.277.837 илјади денари и за кои спорови не е признаена соодветна резервација од потенцијални загуби. Истата би можела да има материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025. Според оценките на Раководството, и покрај постоењето на ризик од потврдена и признаена соодветна резервација, поради фактот што судските спорови се незавршени односно не се донесени правосилни судски одлуки, како и минатата пракса за голема неизвесност во исходот од споровите.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

4. Како што е објавено во Белешката 6 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата изнесува 9.228.950 илјади денари. Дополнително, како што е објавено во Извештајот за финансиска состојба износот на побарувања од данок на добивка изнесува 59.715 илјади денари и нераспределена добивка на износ од 3.950.829 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури на усогласување на регистарот на основни средтва утврдивме дека истите се потценети за износ од 154.994 илјади денари, додека при преоверка на даночниот биланс утврдивме дека друштвото не ја евидентирала обврската за данок на добивка со што нераспределената добивка и обврката за данок на добивка се потценети за износ од 15.420 илјади денари и 79.863 илјади денари соодветно, а побарувањето од данок на добивка е преценето за горенаведениот износ

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот за етика на професионалните сметководители на Меѓународниот одбор за етички стандарди за сметководители (Кодексот на ОМСЕС) кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Нагласување прашање

Без дополнително да го модифицираме нашето мислење, обрнуваме внимание на Белешка 29 кон придружните посебни финансиски извештаи, во која е обелоденето дека во 2026 година, по датумот на извештајот, Друштвото спровело усогласувања во сметководствената евиденција во однос на вредноста на основните средства, побарувањата и обврските за данок на добивка и нераспределената добивка.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од посебен годишен извештај за работата и посебна годишна сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат посебните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај за нив.

Нашето мислење за посебните финансиски извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на посебните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со посебните финансиски извештаи или со нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, од нас се бара да известиме за овој факт.

Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Одговорност на раководството за посебните финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на посебните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е потребна за да се овозможи подготовка на посебните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на посебните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството. Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните ревизорски стандарди, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

А&БА Груп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Бојан Петрески

25 мај 2026 година



Управител


Бојан Петрески

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	Белешка	2025	2024
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	9.228.950	8.830.315
Нематеријални средства	7	32.320	32.320
Вложувања во подружници	8	124.929	124.929
Вложувања во придружни друштва	9	4.449	4.449
Финансиски средства расположливи за продажба	10	2.460	2.460
		9.393.108	8.994.473
Тековни средства			
Финансиски побарувања	11	626.175	573.732
Залихи	12	45.879	46.704
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	2.442.297	2.597.269
Побарување за данок на добивка		59.715	35.158
Парични средства и парични еквиваленти	14	1.871.165	1.001.564
		5.045.231	4.254.427
Вкупно средства		14.438.339	13.248.900
Капитал и обврски			
Капитал	15		
Акционерски капитал		3.059.393	3.059.393
Резерви		3.320.084	3.335.503
Останат капитал		296.913	296.913
Нераспределена добивка		3.950.829	2.747.832
		10.627.219	9.439.641
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по кредити	16	1.154.231	1.250.399
Разграничени приходи од донации	17	881.131	983.275
		2.035.362	2.233.674
Тековни обврски			
Обврски по кредити	16	388.910	349.777
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	18	1.386.848	1.225.808
		1.775.758	1.575.585
Вкупно обврски		3.811.120	3.809.259
Вкупно капитал и обврски		14.438.339	13.248.900

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на ден 12 март 2026 година и потпишани во негово име од:


Г-дин Бурим Љати
 Генерален директор




Анастасија Илиеска
 Директор,
 Сектор за финансиски работи

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	Белешка	2025	2024
Приходи од продадена електрична енергија	19	6.794.332	6.447.538
Останати оперативни приходи	20	272.599	62.974
		7.066.931	6.510.512
Намалено за:			
Набавна вредност на продадена електрична енергија	21	(831.199)	(661.185)
Производствени и системски загуби на елек. енергија		(2.636.515)	(3.180.084)
Потрошени материјали	22	(86.936)	(64.825)
Трошоци за вработени	23	(801.855)	(719.999)
Амортизација и депрецијација	6,7	(475.775)	(430.567)
Останати оперативни расходи	24	(904.918)	(934.700)
Оперативна добивка		1.329.733	519.152
Приходи од финансирање	25	71.283	69.361
(Расходи) од финансирање	25	(58.440)	(59.018)
(Расходи) од финансирање, нето		12.843	10.343
Добивка пред оданочување		1.342.576	529.495
Данок на добивка	26	(139.579)	(55.988)
Добивка за финансиската година		1.202.997	473.507
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		1.202.997	473.507
Добивка расположлива за сопствениците на Друштвото		1.202.997	473.507
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за сопствениците на Друштвото		1.202.997	473.507

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Резерви	Останат капитал	Нераспределена добивка	Вкупно
На 01 јануари 2025 година	3.059.393	3.335.503	296.913	2.747.832	9.439.641
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување за законска резерва	-	41.200	-	(41.200)	-
Пренос на резерви во акумулирани добивки	-	(56.619)	-	56.619	-
Корекција на основна грешка	-	-	-	(15.419)	(15.419)
Издвојување на резерви за инвестиции	-	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	(15.419)	-	-	(15.419)
Добивка за годината	-	-	-	1.202.997	1.202.997
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	1.202.997	1.202.997
На 31 декември 2025 година	3.059.393	3.320.084	296.913	3.950.829	10.627.219
На 01 јануари 2024 година	3.059.393	3.335.503	296.913	2.274.325	8.966.134
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-
Издвојување на резерви за инвестиции	-	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	-	473.507	473.507
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	473.507	473.507
На 31 декември 2024 година	3.059.393	3.335.503	296.913	2.747.832	9.439.641

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2025
Во илјади денари

	Белешка	2025	2024
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		1.342.576	529.495
<i>Усогласување за:</i>			
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема	6	475.775	426.438
Амортизација на нематеријални средства	7	-	4.129
Приходи од амортизација на донации	17	(44.058)	(30.832)
Корекција на основна грешка		(15.419)	-
Приходи од камати	25	(63.346)	(65.429)
Расходи по камати	25	48.447	54.435
Добивка пред промени во обртни средства		1.743.975	918.236
<i>Промени во обртните средства:</i>			
Залихи		825	3.413
Побарувања од купувачи и останати побарувања		154.972	(189.696)
Обврски кон добавувачи и останати обврски		161.040	(158.390)
Оперативна добивка по промени во обртните средства		2.060.812	573.563
(Платени) камати		(48.447)	(54.435)
(Платен) данок од добивка		(164.136)	(16.261)
Нето парични текови од оперативни активности		1.848.229	502.867
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(932.496)	(697.163)
Примени/(дадени) финансиски позајмици		(52.443)	(75.349)
Намалување на вложување во подружници		-	17.359
Приливи по камати		63.346	65.429
Нето парични текови од инвестициони активности		(921.593)	(689.724)
Финансиски активности			
Приливи на кредити		760.029	262.721
(Отплата на) кредити		(817.064)	(299.948)
Нето парични текови од финансиски активности		(57.035)	(37.227)
Нето промени кај паричните с-ва и еквиваленти		869.601	(224.084)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		1.001.564	1.225.648
Парични средства и еквиваленти на крајот	14	1.871.165	1.001.564

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Оператор на електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје или скратено АД Мепсо, Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е основано како акционерско друштво во државна сопственост со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е ул. „Максим Горки“ бр 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е едно од правните следбеници на АД Електростопанство на Република Македонија (во понатамошниот текст „ЕСМ“) и е основано во согласност со Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија, акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна сопственост. Друштвото започна со своите деловни активности на 1 јануари 2005 година. Основна дејност на Друштвото е пренос на електрична енергија, управување со електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија во земјата.

Со измените во Законот за енергетика, почнувајќи од 05 септември 2008 година, Друштвото ја изгуби функцијата за снабдување на големите потрошувачи со енергија, бидејќи таа функција и лиценца премина на производствената компанија ЕЛЕМ АД Скопје. Друштвото се дефинира како оператор на преносниот систем и врши пренос на електрична енергија.

Просечниот број на вработени со датум 31 декември 2025 година Друштвото има 626 вработени (31 декември 2024: 626 вработени).

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 75 од 2024 година и 274 од 2024 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2023 година.

Во подоцнежниот период ОМСС прифати и објави измени и подобрувања на постоечките МСФИ и воведо нови МСФИ. Овие промени во МСФИ не се преведени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија. Последователно настануваат разлики помеѓу МСФИ и сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Соодветно на ова, законската рамка за водење на сметководство во Република Северна Македонија е различна од МСФИ како што се објавени од страна на ОМСС.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Основа за подготовка (продолжува)**

Дополнително, следниве сметководствени стандарди се со одложена примена на веќе преведените и објавени стандарди и тоа:

- Одложена примената на МСФИ 9 – Финансиски инструменти ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.
- Одложена примената на МСФИ 17 – Договори за осигурување ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото е основач и 100% сопственик на друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје, кое е основано на ден 31 август 2018 година со основачки влог од 115.743 илјади денари. Во текот на 2024 година, Друштвото изврши намалување на влогот во друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје преку непаричен влог - опрема и нематеријални средства по проценета вредност во вкупен износ од 17.359 илјади денари, и со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година вложувањето изнесува 124.929 илјади денари (види Белешка 8). Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговата подружница (види исто Бел. 2.6).

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари („МКД“ или „денар“), кој е функционална и известувачка валута на Друштвото. Освен каде што е поинаку наведено, тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади денари. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

2.2. Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Трансакции во странска валута (продолжува)**

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од деноминирањето на износите во странска валута, се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
1 ЕУР	61,4950 денари	61,4950 денари
1 УСД	52,3050 денари	58,8807 денари
1 ГБП	70,5865 денари	74,1350 денари
1 ЦХФ	66,1735 денари	65,1775 денари

2.3. Недвижности, постројки и опрема*Признавање и мерење*

Недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година се искажани според претпоставена набавна вредност, намалена за акумулираната депрецијација. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана вредност утврдена со примена на официјално објавени коефициенти од страна на Државниот завод за статистика во периодот пред 01 јануари 2005 година.

Недвижностите, постројките и опремата набавени по 01 јануари 2005 година се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Трошоците за средства изградени во сопствена режија ги вклучуваат трошоците за материјали и директна работна сила, како и останатите трошоци настанати за нивно доведување до употребна состојба и трошоците за нивно демонтирање и отстранување од локацијата на која се поставени. Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата.

Последователни издатоци

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Недвижности, постројки и опрема (продолжува)**

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. Унапредувањата во постоечките средства се капитализираат во моментот на нивното настанување.

Издатоците направени за замена на дел од средство од недвижностите, постројките и опремата се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека Друштвото ќе има идни економски користи од тој дел и доколку неговата вредност може да се измери веродостојно. Сите останати издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка во моментот на настанување.

Депрецијација

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Згради	33-40 години
Мебел и опрема	4-20 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

Ревалоризација

Недвижностите, постројките и опремата беа ревалоризирани во годините пред 01 јануари 2005 година на крајот на секоја година со примена на официјално објавени статистички коефициенти на растежот на цените на индустриските производи на набавната или ревалоризираната вредност како и на акумулираната исправка на вредноста. Ефектот на ревалоризацијата се признаваше како ревалоризациска резерва во рамките на капиталот.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.4. Нематеријални средства***Компјутерски софтвер*

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

2.5. Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина. Со состојба на 31 декември 2025 година, не постојат индикатори за намалување на вредноста како резултат на оштетување (економско, техничко-технолошко, пазарно и сл.) на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства.

2.6. Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето.

2.7. Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Финансиски средства (продолжува)*****Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Друштвото одобрува пари или услуги директно на комитенти без намера за размена на побарувањето. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици, како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Друштвото продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Иницијално признавање и депривирање

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството. Кредитите и побарувањата се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Финансиски средства (продолжува)**

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственост.

Последователно мерење

По почетното признавање, Друштвото ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби и расположливите за продажба финансиски средства, по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на Извештајот за финансиска состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената.

Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат. Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите. При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи-запродажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.8. Обезвреднување на финансиски средства***Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се обезвреднети само доколку постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основа на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековните добивки и загуби.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

2.9. Залихи

Залихите се вреднуваат по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.10. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања**

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување. Резервирање поради обезвреднување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање, како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се обезвреднети.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатната добивка.

2.11. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на набавка.

2.12. Капитал, резерви и плаќања за дивиденди*(а) Акционерски капитал*

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се вклучуваат во акционерскиот капитал.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Капитал, резерви и плаќања на дивиденди (продолжува)***(е) Резерви*

Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределба на акумулирани добивки согласно законската регулатива и одлуките на Друштвото, ревалоризациони резерви, создадени од ревалоризацијата на основните средства во минати години и останат капитал создадени со поделбата на АД Електростопанство на Република Македонија и формирањето на АД МЕПСО Скопје, како и останати резерви по одлука на Раководството на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки/(загуби)

Акумулираните добивки/(загуби) ги вклучуваат тековните како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

(г) Дивиденди на обични акции

Дивидендите на обичните акции се признаваат како обврски во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

2.13. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакционите трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување. Позајмиците се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Тие се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.14. Наем***Оперативен наем Друштвото како наемодавател*

Во согласност со МСФИ 16, оперативен наем е наем каде не се трансферираат значајно сите ризици и користи поврзани со сопственоста на одредено средство. Ова се типично краткорочни наеми (оперативен наем) кога приливите од наем се прокажуваат во Добиката или загубата со примарно влијание на извештајот за финансиска состојба од аспект на временската перспектива на плаќањата од наем.

Средствата дадени под наем на клиенти преку оперативни наеми се вклучени во Недвижности, постројки и опрема во извештајот за финансиска состојба. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа со слични основни средства. Приходите од наем се признаваат на праволиниска основа за време на траење на наемот.

Оперативен наем Друштвото како наемател

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото го применува МСФИ 16 Наеми, со што наемите се признават како право на користење на средства и соодветна обврска на датумот кога средството е расположливо за користење од страна на Друштвото. Средствата и обврските од наем се мерат по сегашна вредност на плаќањата за наем. Плаќањата за наем се дисконтираат со каматната стапка од договорот. Ако неможе да се утврди истата, се применува инкрементална стапка на позајмување, претставувајќи ја каматната стапка која индивидуален наемател би ја платил за финансирање на потребното средство со слична вредност на правото на користење на средството под слични економски околности и слични услови и обезбедување. Мерењето на обврските од наем ги вклучува идните плаќања за наем кои не можат да бидат откажани (вклучувајќи ги плаќања поврзани со инфлација), и плаќања кои ќе се случат во опционите периоди, ако наемателот е сигурен дека ќе ја искористи опцијата и ќе го продолжи наемот.

Како резултат на ова, Друштвото прикажува амортизација на правото на користење на средствата и расходи од камата од обврската од наем. Плаќањата на обврските од наем, се одделуваат на дел за главнина и дел за камата и се прикажуваат во извештајот за парични текови одделно, како парични текови од финансиски и оперативни активности, соодветно.

Друштвото го применува МСФИ 16 за сите наеми, вклучително и за наеми на права на користење на средства во подзакуп, освен за:

- Права на наемателот под договори за лиценца во склоп на МСС 38, Нематеријални средства;
- Наем на нематеријални средства;
- Договори за концесија во склоп на КТМФИ 12 Договори за концесија; и
- Лиценци од интелектуална сопственост доделени (или продадени) од страна на Друштвото во склоп на МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Наем (продолжува)****Исклучоци**

- Друштвото одлучи да не го примени практичното решение поврзано со краткорочни наеми, освен за незначајни договори за наем, во времетраење од еден месец или помалку. Вакви многу кратки наеми се признаваат како трошоци во периодот кога настанале и не се потребни дополнителни обелоденувања за истите.
- Друштвото одлучи да не го примени практичното решение за договори со ниска вредност. Истите треба да бидат признаени, мерени и презентирани како наеми во склоп на МСФИ 16.

Времетраење на наемот

Времетраење на наемот претставува период за којшто Друштвото е релативно сигурно дека ќе го има договорот под услови како што биле преговарани иницијално. Проценката за иницијалниот период на наем се прави на почетокот на наемот. При одредување на времетраењето на наемот, најкраткиот можен период се користи во услови на сомневање. Времетраењето на наемот се базира на проценки на раководството и Друштвото вообичаено користи проценки (посебно во случај на опции и договори со неопределено времетраење) на ниво на групи на средства.

Датумот на почеток на наемот (датум на почеток) е датумот кога наемодавателот го дава на користење средството (недвижности, постројки и опрема, кои се предмет на наем) на наемателот. На датумот на почеток, времетраењето на наемот започнува и обврската од наем и правото на користење на средството се признаваат и мерат.

Опции – „критериум за разумна сигурност“

При проценување дали наемателот е разумно сигурен за искористување на опцијата за продолжување на наемот или да не ја искористи опцијата да го прекине наемот, наемодавателот и наемателот, треба да ги согледаат сите релевантни факти и околности кои влијаат на тоа наемателот да ја искористи опцијата за продолжување на наемот или да не ја искористи опцијата за прекинување на наемот.

Плаќања за наем

Плаќањата за наем се дефинираат на ист начин и за наемателот и за наемодавателот. Плаќања за наем се дефинираат како плаќања направени од страна за наемателот кон наемодавателот поврзано со правото на користење на соодветното средство за времетраење на наемот. Во дефиницијата за плаќања за наем, Друштвото ги вклучува и плаќањата за компонентите во договорот кои не се поврзани со наемот.

Повторно проценување на обврската од наем

Повторно мерење на обврската од наем, во согласност со МСФИ 16 се прави само ако има промена во постоечките договорни одредби, односно одредбите кои биле дел од договорот на почетокот. Наемателот прави повторно проценување дали ќе ја искористи опцијата за продолжување на наемот или нема да ја искористи опцијата за прекинување на наемот, само после случување на одреден значаен настан или значајна промена на околностите кои се во контрола на наемателот; и влијаат наемателот за релативно сигурно да ја искористи опцијата за продолжување, која не била земена предвид при дефинирање на периодот на траење на наемот, или да не ја искористи опцијата претходно вклучена во при дефинирање на периодот на траење на наемот.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

Наем (продолжува)**Модификации на наемот**

Промена или модификација на наемот се дефинира како промена во предметот на наемот или вредноста на наемот, кои не биле дел од иницијалните услови на наемот (пример: зголемување или намалување на правото на користење на едно или повеќе средства или продолжување или скратување на договорното времетраење на наемот). Промената може да резултира само во промена на вредноста. Ефективен датум на промената е датумот кога двете страни се договориле за промена кај наемот. Промената на страната на наемателот се евидентира како посебен наем ако и двата критериуми се исполнети:

- Промената го зголемува предметот на наемот со зголемување на правото на користење на едно или повеќе средства; и
- Вредноста на наемот се зголемува за износ кој е еквивалент на самостојната цена за зголемување на предметот на наемот и секоја соодветна корекција на таа цена која ги рефлектира околностите на конкретниот договор.

Кога овие критериуми се исполнети, промената на наемот резултира во креирање на нов наем којшто е посебен од иницијалниот наем. Договорот за користење на едно или повеќе дополнителни средства се евидентира како посебен наем (или наеми) за кои барањата на МСФИ 16 се применуваат независно од иницијалниот наем.

За промената на наемот која не резултира во посебен наем, односно кој не ги исполнува критериумите погоре, на ефективниот датум на промена, наемателот евидентира промена на наемот со повторно мерење на обврската од наем употребувајќи ја дисконтната стапка утврдена на овој датум и:

- за промени на наемот кои резултираат во намалување на предметот на наемот, наемателот ја намалува сегашната вредност на правата на користење на средства за да го прикаже делумното или целосното прекинување на наемот и признае добивка или загуба која го прикажува пропорционалното намалување на предметот;
- за сите други промени на наемот, наемателот прави соодветни промени во правото на користење на средството.

Кога договорот за наем е променет, ревидираната обврска од наем секогаш се дисконтира со ревидирана дисконтна стапка. Ова се разликува од случајот на повторно проценување на наемот, кога само во специфични ситуации се бара ревидирана дисконтира стапка. Во согласност со МСС 17 трошоците кои произлегуваат од оперативен наем се признаваат во добивката или загубата на праволиниска основа за време на траење на наемот.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.15. Трошоци за позајмување**

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во тековните добивки или загуби во периодот во кој настанале.

2.16. Тековен и одложен даночен расход

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи.

Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат во сеопфатната добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во останата сеопфатна добивка.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат времени разлики на овие датуми.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.17. Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

2.18. Надомести за вработените*Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените и јубилејни награди

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето, како и јубилејни награди. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање и за јубилејни награди на вработените, бидејќи смета дека овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.19. Резервирања

Резервирањата се признаваат во Извештајот за финансиската состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска за која е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.20. Приходи од договори со купувачи и останати приходи и расходи**

Приходите од договори со купувачи се признаваат кога контролата врз ветените производи или услуги е пренесена на купувачот, во износ кој го одразува надоместокот на кој Друштвото очекува да има право во замена за тие производи, стоки или услуги. Договорите со купувачи се дефинираат како спогодби кои создаваат обврски и права за двете страни. Договорот се смета за постоечки кога купувачот ги одобрил условите, а Друштвото има комерцијална цел и веројатност за наплата.

Процесот на признавање на приходот се заснова на следните пет чекори:

- Чекор 1: Идентификување на договорот (или договорот/ите) со купувачот;
- Чекор 2: Идентификување на обврските за извршување во договорот;
- Чекор 3: Определување на цената на трансакцијата;
- Чекор 4: Распределба на цената на трансакцијата на обврските за извршување; и
- Чекор 5: Признавање на приходот кога (или како) е исполнета обврската за извршување.

Друштвото го признава приходот кога обврската за извршување е исполнета (или се исполнува во текот на времето), односно кога контролата врз ветените добра или услуги е пренесена на купувачот во согласност со конкретната обврска за извршување.

Политика за признавање на приходи

Признавањето на приходите од продажба на производи се врши во моментот кога купувачот ја стекнува контролата врз готовите производи и стоката, односно во моментот кога производите се испорачани на локацијата на купувачот или кога се предадени на превозникот (во случај кога купувачот организира транспорт), а Друштвото извршило значителни ризици и награди поврзани со сопственоста (квалитативни и квантитативни критериуми). Во тој момент се генерира приходот, а рокот за плаќање е дефиниран во договор, во зависност од конкретен случај. Купувачите, исто така, имаат можност за авансно плаќање. На фактурите се искажани рокови и услови со комерцијални политики на Друштвото. Договорот со купувачот може да вклучува условени попусти во вид на периодични или еднократни работи, како и учество во промотивни акции, директни или индиректни попусти кон купувачите. Друштвото нема значителни условени надоместоци поврзани со реализација. Во случај кога купувачот има право на попуст поради утврдена пониска квалитет (дефект), приходот се коригира за износ кој претставува очекивана вредност на можните исходи (од овие попусти). Со тоа, наместо признавање на приходот, Друштвото признава обврска за рефундирање; истовремено, наместо признавање на средство (и одговарајќи корекција на трошоци), се врши корекција на вредноста на залихите. На основа на досегашното искуство, Друштвото проценува дека ефектот од овие попусти се нематеријалени за потребите на подготвување на овие финансиски извештаи.

Средство по основ на договор

Средство по основ на договор претставува право на надоместок во замена за стоки или услуги кои Друштвото ги пренело на купувачот. Ако Друштвото ги исполнило своите договорни обврски со пренос на ветените стоки или услуги пред купувачот да го плати надоместокот или пред да се исполнат условите за плаќање на надоместокот, средството по основ на договорот се признава за износот на заработениот дел од надоместокот во врска со извршената продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Приходи од договори со купувачи и останати приходи и расходи (продолжува)****Побарувања од купувачи**

Побарувања од купувачи претставува право на Друштвото на износ на надоместок кој не е условен (т.е. само е неопходен поминување на текот на времето пред надоместокот да доспее за плаќање).

Договорна обврска

Договорна обврска е обврска за пренос на стоки или услуги на купувачот за која Друштвото примило надоместок (или износ на надоместок кој доспеал) од купувачот. Договорна обврска се признава како приход кога Друштвото ги исполнува своите договорни обврски.

Трошоци за склучување на договор

Друштвото одлучило да примени практично ослободување за трошоците за склучување на договор (на пр. провизии за продажба) кое му овозможува на Друштвото да ги признае овие трошоци веднаш како расход во билансот на успех (на пр. во периодот на амортизација на имотот кој би бил признат ако беше една година или помалку).

Значајна компонента на финансирање

Генерално, Друштвото има краткорочни побарувања од купувачи или прима краткорочни аванси врз основа на примената политика. Друштвото одлучило да примени практично ослободување и да не ги коригира ветените надоместоци за ефектот на значајна финансиска компонента ако периодот помеѓу моментот на пренос на стоките или услугите и моментот кога купувачот плаќа за тие стоки или услуги трае една година или помалку.

Останати приходи

Во рамките на останати приходи се искажуваат добивки по основ на продажба на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства, добивки од продажба на долгорочни хартии од вредност и учества во капиталот, добивки од продажба на материјали, наплатени отпишани побарувања, вишоци, приходи од намалување на обврски, приходи од укинување на долгорочни резервирања, приходи од усогласувања на вредностите на имото, позитивни ефекти од промена на објективни (фер) вредности на недвижности, постројки и опрема и залихадо висина на претходно признаени трошоци за тие средства по основ на вредносно усогласување и укинување на исправките на вредност по основ на вредносно усогласување во согласност со сметководствените политики на Друштвото.

Донации

Приходите од донации почетно се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на донацијата. Донациите кои претставуваат надомест на трошоци кои ги направило Друштвото се признаваат во добивките или загубите на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени. Донациите кои претставуваат надомест за набавна вредност на средства на Друштвото се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Приходи од договори со купувачи и останати приходи и расходи (продолжува)****Приходи од дивиденди**

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Приходи од финансирање

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од камати и позитивни курсни разлики. Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат, земајќи го во предвид ефективниот принос на средството.

Расходи од финансирање

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата за позајмици, расходи од казнени камати и негативни курсни разлики. Трошоците за позајмување кои директно се однесуваат на набавката, изградбата или производството на средство кое се квалификува се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство. Приходот заработен од повремени инвестирања на специфичните трошоци за позајмување, кои треба да се искористат за средството кое се квалификува, се намалува од трошоците за позајмување кои се квалификуваат за капитализација. Останатите трошоци за позајмување се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

2.21. Потенцијални и преземени средства и обврски

Не се евидентирани потенцијални и преземени обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, потенцијални средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.22. Известување по оперативни сегменти*Деловни сегменти*

Деловните активности на Друштвото во целост се однесуваат на еден оперативен сегмент - пренос на електрична енергија.

Географски сегменти

Деловните активности на Друштвото се вршат на територијата на Република Северна Македонија и Европа.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.23. Трансакции со поврзани страни

Поврзани страни се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани страни се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.24. Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на известувањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ****3.1. Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик, ликвидносен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во илјади денари):

	2025	2024
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба	2.460	2.460
Вложување во поврзани страни	4.449	4.449
Финансиски побарувања	626.175	573.732
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.339.840	2.508.932
Парични средства и еквиваленти	1.871.165	1.001.564
	4.844.089	4.091.137

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на финансиските побарувања и на портфолиото на побарувањата од купувачи се обелоденети во Белешките 11 и 13.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****3.3. Пазарен ризик***Ризик од курсни разлики*

Ризикот од курсни разлики претставува ризик од неповолна флукуација на курсевите на странските валути. Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од обврските по кредити, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Друштвото не користи инструменти за заштита од овој ризик.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	(000 МКД)	
	2025	2024
Средства		
ЕУР	663.119	508.208
УСД	1.255	1.412
ГБП	380	399
ЦХФ	10	10
Обврски		
ЕУР	1.659.081	1.668.643

Анализа на сензитивноста на странски валути

			(000 МКД)
			2025
ЕУР	Нето износ	1%	-1%
	(995.962)	(9.960)	9.960
ГБП	380	4	(4)
ЦХФ	10	-	-
	Нето износ	5%	-5%
УСД	1.255	63	(63)
Добивка / (Загуба)	(994.317)	(9.893)	9.893

			(000 МКД)
			2024
ЕУР	Нето износ	1%	-1%
	(1.160.435)	(11.604)	11.604
ГБП	1.412	14	(14)
ЦХФ	10	-	-
	Нето износ	5%	-5%
УСД	1.412	71	(71)
Добивка / (Загуба)	(1.157.600)	(11.520)	11.520

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% и 5%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% и 5%.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****Пазарен ризик (продолжува)***Ризик од каматни стапки*

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и готовински текови. Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на каматен ризик (во илјади денари):

	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	2.460	2.460
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.339.840	2.508.932
Парични средства и парични еквиваленти	674	68
	2.342.974	2.511.460
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и парични еквиваленти	1.870.491	1.001.496
	1.870.491	1.001.496
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	626.175	573.732
	626.175	573.732
	4.839.640	4.086.688
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи и останати обврски	768.306	637.018
Обврски по камати за кредити	-	4.515
	768.306	641.533
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Обврски по кредити	1.543.141	1.595.661
	1.543.141	1.595.661
	2.311.447	2.237.194

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

		2025	
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	327.350	6.547	(6.547)
		2024	
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	(594.165)	(11.883)	11.883

Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Ризик од ликвидност

Внимателно управување со ризикот од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (во илјади денари)

	Тековни		31 декември 2025	
			Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 години
Обврски по кредити	388.910	870.504	283.727	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	768.306	-	-	-
	1.157.216	870.504	283.727	-

	Тековни		31 декември 2024	
			Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 години
Обврски по кредити	345.262	690.524	564.390	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	637.018	-	-	-
	982.280	690.524	564.390	-

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат обврските по кредити обелоденети во Белешка 16 и капитал, кој се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви, останат капитал и акумулирана добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****Ризик при управување со капитал (продолжува)**

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање како однос на обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2025	2024
Обврски по кредити	1.543.141	1.600.176
Вкупен капитал	10.627.219	9.439.641
	14,52%	16,95%

3.6. Процена на објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови односно помеѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на Раководството зависно од видот на средствата и обврските.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што сл:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

2025	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Вложувања во ХВ на странски друштва	-	-	2.460	2.460
2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Вложувања во ХВ на странски друштва	-	-	2.460	2.460

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу (во илјади денари):

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2025	2024	2025	2024
Средства				
Финансиски побарувања	626.175	573.732	626.175	573.732
Побарувања од купувачи и ост. побарувања	2.339.840	2.508.932	2.339.840	2.508.932
Парични средства и парични еквиваленти	1.871.165	1.001.564	1.871.165	1.001.564
Вкупни средства	4.837.180	4.084.228	4.837.180	4.084.228
Обврски				
Обврски по кредити	1.543.141	1.600.176	1.543.141	1.600.176
Обврски кон добавувачи и останати обврски	768.306	637.018	768.306	637.018
Вкупни обврски	2.311.447	2.237.194	2.311.447	2.237.194

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски кон добавувачи и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските по кредити е приближна на нивната објективна вредност поради променливите каматни стапки и нивните промени согласно пазарните услови. Сметководствената вредност на обврските спрема добавувачите соодветствува на нивната објективна вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие посебни финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираниите вредности на овие средства се анализирани во Белешките 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Обезвреднување кај нефинансиски средства

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Обезвреднување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднување кои се досега признати.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2025****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Значајни смеководствени проценки (продолжува)****Залихи**

Залихите се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин (во илјади денари):

	2025	2024
Средства		
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	626.175	573.732
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.339.840	2.508.932
Парични средства и парични еквиваленти	1.871.165	1.001.564
	4.837.180	4.084.228
Финансиски средства расположливи за продажба		
Вложувања во хартии од вредност на странски друштва	2.460	2.460
	2.460	2.460
	4.839.640	4.086.688
Обврски		
Останати финансиски обврски по амортиз. наб. вредност		
Обврски по кредити	1.543.141	1.600.176
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	768.306	637.018
	2.311.447	2.237.194

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Аванси и инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2024	39.199	11.049.199	7.108.569	2.523.850	20.720.817
Набавки во текот на годината	1.529	-	190.667	504.967	697.163
Примени средства по основ на донација	-	42.635	1.036	(43.671)	-
Пренос од/во	-	-	-	-	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024	40.728	11.091.834	7.300.272	2.985.146	21.417.980
На 01 јануари 2025	40.728	11.091.834	7.300.272	2.985.146	21.417.980
Набавки во текот на годината	5.150	430	625.884	301.032	932.496
Примени средства по основ на донација	-	-	-	-	-
Пренос од/во	-	-	-	-	-
Пренос од инвестиции во тек	-	213.035	897.664	(1.110.699)	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	(58.086)	(58.086)
На 31 декември 2025	45.878	11.305.299	8.823.820	2.117.393	22.292.390
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2024	-	7.028.816	5.132.411	-	12.161.227
Депрецијација за годината	-	208.414	218.024	-	426.438
Депрецијација од донирани средства	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024	-	7.237.230	5.350.435	-	12.587.665
На 01 јануари 2025	-	7.237.230	5.350.435	-	12.587.665
Депрецијација за годината	-	179.535	296.240	-	475.775
Депрецијација од донирани средства	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2025	-	7.416.765	5.646.675	-	13.063.440
Нето евидентирана вредност					
На 31 декември 2024	40.728	3.854.604	1.949.837	2.985.146	8.830.315
На 31 декември 2025	45.878	3.888.534	3.177.145	2.117.393	9.228.950

Донирани средства

Трошокот за депрецијација на недвижностите, постројките и опремата набавени од донирани средства изнесува 44.058 илјади денари (2024: 30.832 илјади денари) (Белешка 16 и 19).

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има хипотеки и останати оптоварувања врз своите дел од своите недвижности, постројки и опрема, две трафостаници, каде што Друштвото се јавува како доверител, при што хипотекарен должник е запишан ЕВН АД Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено
Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Ограничување на сопственоста

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото поседува документација (имотни листови, поседовни листови, одобрение за градење, градежнотехничка документација, елаборати за експропријација, одобрение за употреба...) за дел од недвижностите со кои располага. За останатите недвижности, Друштвото поседува евидентни листови за линиски инфраструктурни објекти, согласно Законот за Катастар на Недвижности и за истите во тек се постапки за утврдување на соодветниот статус за предметните недвижности.

Инвестиции во тек и дадени аванси

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 инвестициите во тек и дадените аванси вклучуваат (во илјади денари):

	2025	2024
<u>Дадени аванси за основни средства</u>	<u>192.737</u>	<u>427.126</u>
	192.737	427.126
<u>Инвестиции во тек</u>		
Далновод 110 КВ Вруток – Тетово	-	-
400 кв ДВ и ТС БТ-МК.АЛБ.Граница	1.458.598	1.107.138
Далновод Штип-Македонско Бугарска Граница и Трафостаница 400/100 КВ Штип	209	209
Рехабилитација на Далековод 400/100 кв - Битола 2	2.461	96.217
АББ ПАКЕТ 1; ЛОТ1 и ЛОТ 2	-	73.183
ЕИБ Трафостаница Скопје 5, Петровец, Драчево и други	-	861
Компонента 1 ЛОТ 2 високонапонска опрема 44114	-	106.107
Консултантски дог. 02-7055 заем ЕБОР 44114	11.093	42.741
Далновод 400КВ Битола - Грчка Граница	146	146
Консултантски услуги ГРАНТ 02-3933	-	70.130
Коленко ЕБОР 27768	-	5.844
Светска Банка МБОР Трафостаница Скопје 5	78	78
Светска Банка ЕПДП-ТС-КС	162	162
Реконструкција 110 КВ Штип – Овче поле	-	80.176
Реконструкција на 110 КВ ДВ Битола-Прилеп	190.556	147.043
Реконструкција на 110 КВ ДВ Велес-Овче поле	-	120.092
Реконструкција на 110 КВ ДВ СК 4 - Велес	22.199	20.941
Реконструкција 110 КВ Осломеј – Кичево	8.364	8.364
Набавка и инсталација на 400/100 KV ТС Дуброво	-	93.387
ТС Битола 2 - набавка и монтажа на опрема	-	157.021
Телекомуникациска опрема	-	-
KONSULT.USL.PROJEKT.GRANT 02-3933	55.305	-
ДВ 110 КВ ТС Валандово - ТС Милетково	194	-
ДВ ТС БУНАРЦИК - ТС МИЛАДИНОВЦИ	4.328	-
Набавка и инсталација на подземни оптички кабел	2.462	-
Паметно уредување и управување со средства	68.238	-
Уред за корекција на напонски профил	28.626	-
Заем ЕБРД 44114 нов COMMITMENT CHARGE	49.551	-
ИБРД 4814-0 МК заем	18.406	-
Штип црвена - могила	3.680	-
Останато	-	428.180
	1.924.656	2.558.020
Вкупно инвестиции во тек и дадени аванси	2.117.393	2.985.146

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2024	87.428	32.320	119.748
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-
На 31 декември 2024	87.428	32.320	119.748
На 01 јануари 2025	87.428	32.320	119.748
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-
На 31 декември 2025	87.428	32.320	119.748
Акумулирана амортизација			
На 01 јануари 2024	83.299	-	83.299
Амортизација за годината	4.129	-	4.129
На 31 декември 2024	87.428	-	87.428
На 01 јануари 2025	87.428	-	87.428
Амортизација за годината	-	-	-
На 31 декември 2025	87.428	-	87.428
Нето евидентирана вредност			
На 31 декември 2024	-	32.320	32.320
На 31 декември 2025	-	32.320	32.320

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема оптоварувања врз своите нематеријални средства.

8. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

На 31 декември 2025 и 2024 година, вложувањето во подружници е како што следи:

	% на учество	Земја на основање	Валута	2025	2024
МЕМО ДООЕЛ Скопје	100%	PCM	МКД	124.929	124.929
				124.929	124.929

Со состојба на 31 декември 2025 година вложувањето во износ од 124.929 илјади денари се однесува на вложувањето во друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје – македонски оператор на пазар на електрична енергија Скопје, со основна дејност 84.13 Управување и давање помош за поуспешно деловно работење. Друштвото е основано на 31 август 2018 година со одлука на УО согласно член 237 точка 9 од Законот за енергетика (Службен весник на РСМ бр.96/2018 година).

Во текот на 2024 година врз основа на Одлука за намалување на основната главнина Друштвото одлучи да ја намали основната главнина на подружницата за износ од 17.359 илјади денари со што основната главнина на подружницата ќе изнесува 124.929 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖНИ ДРУШТВА

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2025	31 декември 2024
Електроенергетски Координационен Центар ДОО Белград	25%	Р.Србија	РСД	4.449	4.449
				4.449	4.449

Движењето на сметката на вложувања во придружни друштва во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	4.449	4.449
Вложување во подружница	-	-
На 31 декември	4.449	4.449

Сумарните финансиски информации на придружното друштво за разгледуваните периоди се како што следи:

	2025	2024
Средства	168.043	163.889
Обврски	102.318	96.887
Приходи	239.268	234.297
Добивка/(загуба) за годината	26.603	29.156

Известувачкиот период на придруженото друштво соодветствува на периодот на известување на Друштвото МЕПСО АД Скопје.

Дивидендите се предмет на одобрување од најмалку 51% од содружниците со право на глас на придружното друштво. Во текот на 2025 и 2024 година Друштвото нема примено дивиденда.

Друштвото не е изложено на никакви неизвесни и / или превземени обврски во однос на вложувањето во придружното друштво

10. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2025	2024
Вложувања во некотирани акции на странски правни лица	2.460	2.460
	2.460	2.460

11. ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	2025	2024
Краткорочни финансиски побарувања		
Дадени позајмици на правни лица во земјата	551.903	533.700
Побарувања по камати за дадени позајмици	92.430	58.290
Намалено за резервирање	(18.158)	(18.258)
	626.175	573.732

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025
Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено
Финансиски побарувања (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, финансиските побарувања се како што следи:

Примател	Оригинална валута на заемот (МКД)	Услови на отплата	Доспевање	Вид на каматна стапка	Каматна стапка	2025	2024
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	30.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	07.03.2014	фиксна	6% год.	20.400 7.389 27.789 (18.158)	20.400 7.558 27.958 (18.258)
Намалено за резервирање						9.630	9.700
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	10.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	31.12.2022	фиксна	6% год.	10.000 1.197 11.197	10.000 600 10.600
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	11.500.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	01.07.2022	фиксна	6% год.	11.500 1.367 12.867	11.500 690 12.190
11 Октомври Еурокомполит АД Прилеп Побарувања за камата	1.500.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	04.05.2019	фиксна	6% год.	1.500 - 1.500	1.500 - 1.500
11 Октомври Еурокомполит АД Прилеп Побарувања за камата	5.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	11.06.2022	фиксна	6% год.	5.000 - 5.000	5.000 - 5.000
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	200.000.00	Еднократно на датум на доспевање заедно	09.07.2024	фиксна	6% год.	200.000 24.080 224.080	200.000 14.660 214.660
Акционерско друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија Побарувања за камата	100.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно	20.06.2024	фиксна	6% год.	100.000 8.993 108.993	100.000 2.903 102.903
Акционерско друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија Побарувања за камата	40.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	30/12/2025	фиксна	6% год.	40.000 2.387 42.387	40.000 - 40.000
Акционерско друштво за Водостопанство на Република Северна Македонија Побарувања за камата	95.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно	13.10.2024	фиксна	6% год.	95.000 10.025 105.025	95.000 6.949 101.949
Акционерско друштво за Водостопанство на Република Северна Македонија	20.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	20.11.2026	фиксна	6% год.	20.000 128 20.128	- - -
Акционерско друштво за Водостопанство на Република Северна Македонија	95.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	13.10.2024	фиксна	6% год.	95.000 10.025 105.025	95.000 6.949 101.949
Акционерско друштво за Водостопанство на Република Северна Македонија Побарувања за камата	60.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно	13.10.2024	фиксна	6% год.	60.000 7.209 67.209	60.000 3.629 63.629
						626.175	573.732

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Финансиски побарувања (продолжува)

Старосната структура на финансиските побарувања со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
Недоспеани побарувања	567.822	527.200
Доспеани неоштетени	-	-
До 2 месеци	-	-
Од 2 - 6 месеци	-	-
Од 6 - 12 месеци	-	-
Над 1 година	58.352	46.532
Поединечно оштетени	18.158	18.258
	644.333	591.990
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(18.158)	(18.258)
	626.175	573.732

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на финансиските побарувања во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	18.158	18.258
Наплатени отпишани побарувања	-	-
На 31 декември	18.158	18.258

12. ЗАЛИХИ

	2025	2024
Резервни делови	33.877	34.414
Суровини и материјали	8.294	9.109
Ситен инвентар	3.708	3.181
	45.879	46.704

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2025	2024
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	3.189.707	2.916.881
Странски купувачи	57.346	62.575
	3.247.053	2.979.456
Намалено за: резервирања за оштетувања	(939.387)	(940.319)
	2.307.666	2.039.137
Останати тековни побарувања		
Однапред платени трошоци	96.897	82.838
Пресметани приходи кои не се фактурирани	31.663	469.373
Побарувања по дадени аванси	5.560	5.499
Побарувања од вработени	411	323
Останати побарувања	100	99
	134.631	558.132
Вкупно побарувања од купувачи и останати побарувања	2.442.297	2.597.269

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2025	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	668.250	1.774.047	939.387	3.381.684
Исправка на вредност	-	-	(939.387)	(939.387)
Нето евидентирана вредност	668.250	1.774.047	-	2.442.297

31 декември 2024	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	441.675	2.155.594	940.319	3.537.588
Исправка на вредност	-	-	(940.319)	(940.319)
Нето евидентирана вредност	441.675	2.155.594	-	2.597.269

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите побарувања со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
Недоспеани побарувања	668.250	441.675
Доспеани неоштетени		
До 2 месеци	1.061	13.289
Од 2 - 6 месеци	67.315	384.981
Од 6 - 12 месеци	101.753	801.185
Над 1 година	1.603.918	956.139
Поединечно оштетени	939.387	940.319
	3.381.684	3.537.588
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(939.387)	(940.319)
	2.442.297	2.597.269

Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на побарувањата од купувачи во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	940.319	940.319
Наплатени отпишани побарувања	(932)	-
Резервација-исправка на вредност на побарувања од купувачи	-	-
Корекција - бришење од сметководствена евиденција	-	-
Ослободување на исправка на вредност на поб. од куп. (Бел. 19)	-	-
На 31 декември	939.387	940.319

Во текот на 2025 Друштвото наплати отпишани побарувања во вкупен износ од 1.036 илјади денари (2024: 14 илјади денари) (Белешка 20).

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2025	2024
Денарски сметки во банки	1.263.073	491.467
Девизни сметки во банки	607.418	510.029
Благајна	674	68
	1.871.165	1.001.564

15. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2025 и 2024 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.059.393 обични акции. Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија е сопственик на севкупниот акционерски капитал со номинална вредност од 1.000 денари по акција.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на Акционери за еквивалент од 1 акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	Законски резерви	Ревалоризациски резерви	Останати резерви	Вкупно
01 јануари 2025	363.203	60.903	2.911.397	3.335.503
Издвојување на резерви во текот на годината	41.200	-	-	41.200
Пренос на резерви во акумулирани добивки	-	(56.619)	-	(56.619)
31 декември 2025	404.403	4.284	2.911.397	3.320.084
01 јануари 2024	363.203	60.903	2.911.397	3.335.503
Издвојување на резерви во текот на годината	-	-	-	-
31 декември 2024	363.203	60.903	2.911.397	3.335.503

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

Капитал (продолжува)***Законски резерви***

Законските резерви се регулирани со одредбите на Законот за трговски друштва и се додека не се постигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи само за надоместување на загубата. Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на сопственикот, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговски друштва или статутот на Друштвото.

Ревалоризациски резерви

Ревалоризациските резерви се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства набавени пред 1 јануари 2005 година.

Останати резерви

Останатите резерви се создадени врз основа на одлука на раководните органи на Друштвото за резерви за инвестиции. Со состојба на 31 декември 2025 останатите резерви изнесуваат 2.911.397 илјади денари (2024: 2.911.397 илјади денари).

Останат капитал

Останатиот капитал во вкупен износ од 296.916 илјади денари (2024: 296.916 илјади денари) е настанат во процесот на трансформацијата на АД Електростопанство на Република Македонија. Начинот на организација и употреба на овој останат капитал ги утврдува Собранието на акционерите на Друштвото со посебен акт.

Нераспределена добивка

Износот на нераспределена добивка од 3.950.828 илјади денари (2024: 2.274.325 илјади денари) потекнува од акумулирана добивка/(загуби) од тековниот и претходните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

На 31 декември 2025 и 2024 година салдото на обврските по кредити се состои од:

Долгорочни позајмици со камата

Позајмувач	Оригинална валута на заемот (ЕУР)	Услови на отплата	Доспевање	Вид на каматна стапка	Каматна стапка	2025	2024
European Investment Bank (EIB) Заем број 22332	13.000.000	35 еднакви полугодишни рати	15/09/2009- 15/09/2026	Променлива	6 месечен Euribor +0.40%	-	-
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Заем број 80440	14.000.000	32 еднакви полугодишни рати	15/05/2017- 15/11/2032	Променлива	6 месечен Euribor +Variable Spread	359.349	411.736
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 44114	25.000.000	24 еднакви полугодишни рати	20/12/2016- 20/06/2028	Променлива	6 месечен Euribor +3%	538.738	754.470
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 46274	37.000.000	23 еднакви полугодишни рати	20/06.2019- 20/06/2030	Променлива	6 месечен Euribor +3%	645.054	433.970
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 54625	26.400.000	26 еднакви полугодишни рати	20/04.2027 20/10/2039	Променлива	6 месечен Euribor +3%	-	-
						1.543.141	1.600.176
Намалено за: тековна доспеаност						(388.910)	(304.301)
						1.154.231	1.254.914
<i>Краткорочни позајмици со камата и тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата</i>							
Тековна доспеаност на долгорочни каматносни позајмици						388.910	345.262
Обврски по камати						-	-
						388.910	345.262

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Обврски по кредити (продолжува)

Согласно искористените средства од заеми состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, на обврските по кредити и камати е како што следи:

	илјади Евра	илјади денари
31 декември 2025		
Во рок од 12 месеци	6.324	388.910
Од 1 до 2 години	14.156	870.504
Од 2 до 5 години	4.614	283.727
Над 5 години	-	-
	25.094	1.543.141
31 декември 2024		
Во рок од 12 месеци	5.614	345.262
Од 1 до 2 години	11.229	690.524
Од 2 до 5 години	9.178	564.390
Над 5 години	-	-
	26.021	1.600.176

Обврските по кредити се наведени според моменталната состојба на заеми и искористени средства по истите до 31.12.2025 година. Од Заем ЕБРД 46274 се искористени 15.997 ЕУР, односно до 31.12.2025 година се повлечени 43,24% а остануваат за ново користење уште 21.003 ЕУР.

Од Заем ЕБРД 54625 нема искористени средства и останува за ново користење вкупниот износ од 26.400 ЕУР. Согласно ова, Друштвото во својот план за отплата на заеми за периодот 2026-2039 планира значително повисоки износи на обврски за ануитети по склучените договори за заеми во споредба со горенаведените.

Договорот за заем од IBRD бр 80440 е склучен во 2011 година во износ од 14.000 ЕУР. До 31 декември 2025 година Друштвото има искористено 13.337 Евра од овој заем, а останатите се откажани (2024: 13.337 Евра).

Заемот од ЕБОР со бр. 44114 е одобрен на вкупен износ од 25.000 ЕУР. До 31 декември 2025 година Друштвото има целосно повлечено на специјална сметка 25.000 ЕУР од овој заем (2024: 25.000 ЕУР).

Заемот од ЕБОР со бр. 46274 е одобрен на вкупен износ од 37.000 ЕУР. До 31 декември 2025 година Друштвото има повлечено 15.997 ЕУР од овој заем (2024: 10.628 ЕУР).

Заем од ЕБОР со бр. 54625 е одобрен во 2024 година и е одобрен на вкупен износ од 26.400 ЕУР. До 31 декември 2025 година Друштвото нема повлечено средства од овој заем.

Обезбедување

Заемот ИБРД 80440 е обезбеден со издадена гаранција од Република Северна Македонија, додека заем: од ЕБОР бр. 44114 ЕБОР со бр. 46274, ЕБОР бр. 54625 се необезбедени.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има разграничени донации кои се состојат од постројки и опрема во вкупен износ од 881.131 илјади денари (2024: 983.275 илјади денари).

Промените на разграничените поддршки во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	983.275	1.014.107
Намалувања/расход	(58.086)	-
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема (Бел. 6 и 19)	(44.058)	(30.832)
На 31 декември	881.131	983.275

На 22 февруари 2016 година АД Мепсо, Скопје и Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) склучија договор за донација во износ од ЕУР 12.000.000 за финансирање на изградба и набавка на постројки наведени во Преглед 1 од договорот за донација.

На 10 ноември 2009 година АД МЕПСО, Скопје и Те-То АД, Скопје имаат склучено договор со број 02-7538 за приклучување на постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина при што предмет на договорот е градба, предавање на правото на сопственост и надомест за приклучување на постројката. Според договорот целокупниот процес околу изградбата ќе биде извршен од страна на Те-То АД, додека по изградбата на постројката сопственоста на постројката ќе му биде пренесена на АД МЕПСО. Согласно член 2 од договорот дел од трансформаторското поле ќе му припадне и на Те-То АД. Во текот на 2012 година е извршен преносот на сопственост на постројката, а врз основа на крајните извештаи за колудација вкупната вредност на постројката изнесува 574.908 илјади денари при што делот кој му е пренесен на АД МЕПСО е во износ од 537.730 илјади денари, додека делот на Те-То АД, Скопје изнесува 37.178 илјади денари.

18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	2025	2024
Добавувачи		
Домашни добавувачи	293.039	388.061
Странски добавувачи	115.940	68.467
	408.979	456.528
Останати тековни обврски		
Пресметани приходи	126.194	275.545
Обврски за примени аванси од добавувачи	11.983	9.362
Провизија за трошоци за пенции и јубилејни награди	9.728	-
Обврски за данок на додадена вредност	49.143	3.948
Однапред пресметани трошоци	421.492	299.935
Останати тековни обврски	359.329	180.490
	977.869	769.280
	1.386.848	1.225.808

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ПРИХОДИ ОД ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	2025	2024
Услуги за алокација на преносни капацитети	2.154.227	2.164.449
Приходи за услуги за порамнување од дебаланс при користење на активна електрична енергија	1.657.206	1.747.713
Продадена електрична енергија/ пренесена до ЕВН	1.503.367	1.393.176
Приходи за услуги за порамнување од дебаланс при користење на активна електрична енергија во странство	710.749	477.710
Приходи од терциерна регулација	185.854	149.735
Приходи од секундарна регулација	92.001	102.275
Приходи од врвна активна моќност	192.493	174.087
Директни купувачи	122.759	126.387
Продадена електрична енергија/ пренесена до ЕЛЕМ	47.118	45.943
Приходи од продажба на странски пазар (транзит)	95.790	39.633
Приходи од реактивна електрична енергија	31.719	25.291
Останати приходи од продажба	1.049	1.139
	6.794.332	6.447.538

20. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2025	2024
Приходи од амортизација на донации (Белешка 6,16)	44.058	30.832
Приходи од штети, пенали и казни од балансно одговорни страни	1.813	1.823
Приходи од наплатени отпишани побарувања	1.036	14
Приходи од наплата на штети и пенали	21.720	11.732
Приходи од наемнини	-	-
Приходи од субвенции	15	897
Приходи од дивиденди	-	-
Приходи од добиени судски спорови	78	558
Приходи од наплатена гаранција	198.926	400
Останати приходи	4.953	16.718
	272.599	62.974

21. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	2025	2024
Наб. вредн. на искористена активна ЕЕ од странство-дебаланс	831.199	661.185
	831.199	661.185

22. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

	2025	2024
Потрошена електрична енергија и гориво	55.692	53.509
Потрошени материјали	26.694	7.886
Потрошени резервни делови	2.103	880
Отпис на ситен инвентар	2.447	2.550
	86.936	64.825

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2025	2024
Бруто плати	736.718	676.487
Трошоци за резервација за отпремнини за оденње во пензија и јубилејни награди	9.728	-
Регрес за годишен одмор	32.641	28.734
Останати користи на вработените утврдени со Колективен дог.	22.768	14.778
	801.855	719.999

Останатите трошоци за вработените се состојат од разни видови на помош.

24. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2025	2024
Надомест за алокација на преносни капацитети	457.282	570.339
Останати даноци, придонеси и членарини	64.146	47.442
Одржување	60.857	88.908
Надомест за транзит на електрична енергија	74.660	20.686
Трошоци за донации во паричен износ	14.720	22.713
Премии за осигурување	38.028	28.767
Патни трошоци за службени патувања	33.726	24.128
Адвокатски, нотарски, ревизорски и други интелектуални услуги	39.670	17.658
Банкарски провизии	17.861	33.513
Трошоци за комуникација	7.244	7.153
Надомест на регулаторната комисија	2.369	3.113
Надоместоци по менаџерски договори	-	2.855
Трошоци за репрезентација, реклама и спонзорство	3.215	3.159
Советувања и семинари	7.123	2.683
Судски трошоци	430	2.179
Надомести за надзорен одбор	1.003	1.196
Пенали	57	381
Вредносно усогласување на побарувања од купувачи	-	-
Трошоци за концесии, лиценци	-	172
Останати оперативни расходи	82.527	57.655
	904.918	934.700

25. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2025	2024
Приходи од финансирање		
Приходи од камати	63.346	65.429
Позитивни курсни разлики	7.937	3.932
	71.283	69.361
Расходи од финансирање		
Расходи по камати	(48.447)	(54.435)
Негативни курсни разлики	(9.993)	(4.583)
	(58.440)	(59.018)
	12.843	10.343

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

26. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2025	2024
Тековен даночен расход	139.579	55.988
	139.579	55.988

Усогласувањето на законскиот данок на добивка во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година, е како што следи:

	2025	2024
Добивка/(Загуба) пред оданочување	1.342.576	529.495
Усогласување за:		
Непризнаени расходи за даночни цели	53.212	30.385
Даночна основа	1.395.788	559.880
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	1.395.788	559.880
Пресметан данок на добивка (10%)	139.579	55.988
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Пресметан данок по намалување	139.579	55.988
Ефективна даночна стапка	10,40%	10,57%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие посебни финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Потенцијални средства - судски спорови

Вредност на судските спорови во кои Друштвото се јавува како тужител со состојба 31 декември 2025 година изнесуваат 2.627.340 илјади денари (2024: 587.904 илјади денари).

Потенцијални обврски - судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат вкупно 13.277.837 илјади денари (2024: 2.305.527 илјади денари). Друштвото на 31 декември 2025 година не евидентира било какво резервирање на денот на известување бидејќи Раководството на Друштвото смета дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски и одлив на средства.

Потенцијални обврски - Гаранции

Со состојба на 31 декември 2025, Друштвото има издадено банкарски гаранции издадени од страна на домашни финансиски институции во вкупен износ од 17.652 илјади денари во корист на коминтенти за исполнување на своите активности. Друштвото има примени гаранции на износ од 631.193 илјади денари

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има хипотеки и останати оптоварувања врз своите дел од своите недвижности, постројки и опрема, две трафостаници, каде што Друштвото се јавува како доверител, при што хипотекарен должник е запишан ЕВН АД Македонија (Бел.6).

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Потенцијални и преземени средства и обврски (продолжува)

Преземени обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има склучено договори за кредити кои не се во целост искористени (Белешка 15).

Финансиски договорни обврски

Согласно склучениот договор за кредит со ЕБОР број 44114, ЕБОР 46274 Друштвото е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да ги одржи следните соодветни финансиски показатели:

- а. Показател на покриеност на отплатата на долг, повисоко од 1.2
- б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA, пониско од 4
- в. Коефициент на капитал, повисоко од 0.3

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2025	2024
а. Показател на покриеност на отплатата на долг	2,96	1,43
б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA	0,82	1,51
в. Коефициент на капитал	0,69	0,67

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Потенцијални и преземени средства и обврски (продолжува)

Согласно склучениот договор за кредит со Меѓународната Банка за Обнова и Развој („МБОР“) број 80440, Друштвото е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да го одржи следниот финансиски показател:

а. Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2025	2024
а. Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година	3,69	2,23

Даночни обврски

Со состојба на 31 декември 2025 година, деловните книги и евиденцијата на Друштвото за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок не беа предмет на даночна контрола од страна на надлежните даночни власти. Следствено, дополнителните даноци и други давачки кои би можеле да произлезат доколку таква контрола биде извршена во последователните периоди, во овој момент не можат да бидат проценети со разумна сигурност.

Останати потенцијални обврски

Согласно колективниот договор, Друштвото е обврзано да плаќа износ од максимум 2% од бруто платите исплатени во претходната година за промоција на одредени активности на членовите на Синдикатот на АД Мепсо, Скопје.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2025

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото ги има остварено следните трансакции со поврзани страни:

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
31 декември 2025 година				
МЕМО ДООЕЛ, Скопје	23.587	194	164.151	109.143
Coordinated Auction Office in South East Europe	44.326	368	1.078.573	4.420
Клучен раководен кадар	-	-	-	16.155
	67.913	562	1.242.724	129.718

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
31 декември 2024 година				
МЕМО ДООЕЛ, Скопје	4.503	14.930	207.146	61.477
Coordinated Auction Office in South East Europe	59.054	344	926.297	4.135
Клучен раководен кадар	-	-	-	20.014
	63.557	15.274	1.133.443	85.626

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие посебни финансиски извештаи, следниот настан е материјално значаен за објавување во овие финансиски извештаи:

- По датумот на извештајот за финансиска состојба (31 декември 2025 година), во текот на 2026 година Друштвото изврши усогласување на потценетата вредност на недвижностите, постројките и опремата, како и усогласување на даночните побарувања и обврски за данок на добивка и нераспределената добивка. Ова прилагодувањето е прикажано во сметководствените евиденции во 2026 година и нема влијание врз приходите, расходите и финансискиот резултат на Друштвото на 31 декември 2025 година

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2025